



# СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Четврток, 21 октомври 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 63

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 5 динари. — Преплатата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централa 650-135; Уредништво 651-855; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

694.

Врз основа на член 50 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 61/82) и член 39 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82) Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ЗА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПРИ ИЗВОЗОТ И ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ, КАКО И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТАТИСТИКАТА**

1. За определување на основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, ако вредноста на стоките е изразена во странска конвертибилна валута, пресметување на таа валута во динари се врши според продажниот курс на таа валута утврден на претпоследниот меѓубанкарски состанок на девизниот пазар во месецот што му претходи на месецот во кој настанала обврската за плаќање на царина за стоките што се увезуваат.

Исклучително од одредбите на став 1 од оваа точка, за определување на основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, ако за стоките што се увезуваат обврската за плаќање на царина настанува во периодот од 22 до 31 октомври 1982 година, а вредноста на стоките е изразена во странска валута, пресметување во динари се врши според продажниот курс на таа валута утврден во курсната листа бр. 208 формирана врз основа на прописот на Сојузниот извршен совет од 21 октомври 1982 година“.

Текстот на ст. 3 до 5 од оваа точка е даден во анексот кон оваа одлука и е објавен во „Службен лист на СФРЈ“ — Доверливо гласило.

2. За определување на основицата за пресметување на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот, во конвертибилна валута, се зема продажниот курс на таа валута утврден на претпоследниот меѓубанкарски состанок на девизниот пазар во месецот што му претходи на месецот во кој е остварен девизниот прилив.

Исклучително од одредбата на став 1 од оваа точка, за определување на основицата за пресметување на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот во конвертибилна валута за периодот од 22 до 31 октомври 1982 година, се зема продажниот курс на валутата утврден во курсната листа бр. 208 формирана врз основа на прописот на Сојузниот извршен совет од 21 октомври 1982 година“.

Текстот на ст. 3 до 5 од оваа точка е даден во анексот кон оваа одлука и е објавен во „Службен лист на СФРЈ“ — Доверливо гласило.

3. За определување на основицата од точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе се применуваат курсевите од

курсната листа на девизниот пазар, со земање на првите два децимални места, занемарувајќи го третото и четвртото.

4. За искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, од 1 јануари 1983 година, ќе се применуваат следните курсеви:

Единица на валутата	Назив на валутата	Динари
1	2	3
1	САД долар (USA \$)	63,40
100	австриски шилинзи (Asch)	358,50
100	белгиски франци (Br)	129,70
100	дански круни (Dkr)	712,30
1	англиска фунта (Lstg)	108,30
100	француски франци (FF)	889,50
100	холандски флорини (Hfl)	2.301,30
100	италијански лири (Lit)	4,40
1	канадски долар (Can \$)	51,50
100	запноногермански марки (DM)	2.527,20
100	норвешки круни (Nkr)	875,60
100	швајцарски франци (Sfr)	2.947,50
100	шведски круни (Skr)	864,50
100	фински марки (Fmk)	1.161,10
100	јапонски јени (Yen)	23,60
100	шпански пезети (Pz)	55,60
1	кувајтски динар (Kuv. dinar)	217,80
1	ирачки динар (Ir. dinar)	216,40
1	австралиски долар	60,00
100	драхми	85,90
1	пресметковен долар	63,40

5. Курсевите на странските валути од точ. 1 до 3 на оваа одлука за статистичко следење ќе се применуваат од 1 јануари 1983 година.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/81, 42/81 и 8/82), освен точка 4 на таа одлука која останува во сила до 31 декември 1982 година“.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. л. бр. 433  
21 октомври 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинц, с. р.

695.

Врз основа на член 6 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ВИСОЧИНАТА НА МЕНУВАЧКАТА ПРОВИЗИЈА

1. Менувачката провизија што овластените банки им ја исплатуваат на овластените менувачи од член 2 на Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија изнесува 1,50%.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, менувачката провизија што им се исплатува на овластените менувачи на граничните премини и царинарниците и на другите организациони единици на царинската служба што вршат менувачки работи на граничните премини, изнесува 2%.

2. Менувачката провизија што овластените банки му ја исплатуваат на Авто-мото сојузот на Југославија за продадени бензински бонови изнесува 2%.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 432  
21 октомври 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинци, с. р.

696.

Врз основа на член 3 став 2 и член 8 став 1 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82), Советот на гувернерите донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ

1. Купување и продажба на ефективни странски пари, патнички и банкарски чекови и на кредитни писма (странски средства за плаќање), како и на бензински бонови вршат овластените банки, поштите, овластените менувачи, царинарниците и другите организациони единици на царинската служба.

За извршување на купувањето од став 1 на оваа точка, освен за бензинските бонови, се издава потврда за купување.

Потврдата од став 2 на оваа точка може да се издаде и на лента на пресметковни машини, која мора да ги има сите податоци пропишани за потврдата за купување и да биде снабдена со печат и со потпис на овластените лица.

Потврдата од став 2, односно став 3 на оваа точка се издава во оригинал и две копија.

Купувањето на странски средства за плаќање од став 1 на оваа точка се врши со исплата во готови пари, а почнувајќи од 1 јануари 1983 година — во готови пари и во чекови што ги издава Народната банка на Југославија.

2. Овластените банки, поштите и овластените менувачи, освен на странски средства за плаќање од точка 1 на оваа одлука, вршат и откуп на патнички чекови што ги издава Народната банка на Југославија, кои гласат на динари а се продаваат преку банките во странство.

3. Продажба на странски средства за плаќање на странски лица (ретрансфер) се врши исклучиво во височина на неискористените чекови што ги издава Народната банка на Југославија, а кои гласат на динари, со патна исправа.

При продажбата на девизите од став 1 на оваа точка се издава потврда за продажбата, во која се специфицираат броевите на чековите врз основа на кои се врши ретрансферот, и во која се внесуваат името и презимето на корисникот на ретрансферот и бројот на патната исправа. Ретрансферот не може да се изврши ако подносителот на барањето ја нема потврдата од точка 1 став 2 односно од став 3 на оваа одлука.

Образецот на потврдата од точка 1 став 2, односно став 3 и точка 3 став 2 на оваа одлука го пропишува со упатство Народната банка на Југославија.

4. Ефективните странски пари примени за продадени бензински бонови на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ѝ се предаваат на овластената банка на ист начин како и другите ефективни странски пари откупени од страна на овластениот менувач.

5. Овластените менувачи, односно поштите, ги вршат менувачките работи врз основа на договорите за вршење на менувачки работи што ги склучуваат со овластената банка, односно врз основа на спогодба со Поштенската штедилница.

Договорот за продажба на бензински бонови овластениот менувач го склучува со Авто-мото сојузот на Југославија.

Договорите за вршење на менувачки работи, што се склучени пред денот на влегувањето во сила на оваа одлука, остануваат и понатаму во сила, со тоа што до 1 јануари 1983 година на тие договори мора да се прибави согласност од народната банка на републиката, односно од народната банка на автотомната покраина.

6. Договорите од точка 5 на оваа одлука се склучуваат на неопределено време, со тоа што отказниот рок за раскинување на договорот не може да биде пократок од 90 дена.

Договорите од точка 5 на оваа одлука се склучуваат на типски образец, што го пропишува со упатство Народната банка на Југославија.

7. Менувачките работи од точка 1 на оваа одлука можат да ги вршат овластените банки, поштите, овластените менувачи, царинарниците и другите организациони единици на царинската служба, само под услов:

1) вршењето на менувачките работи да е регистрирано кај надлежниот суд, освен кога тие работи ги вршат царинарниците, и другите организациони единици на царинската служба и поштите;

2) менувачките работи да ги вршат согласно со законите, со други прописи и со упатствата на Народната банка на Југославија, односно на овластената банка и на Поштенската штедилница;

3) да имаат соодветни простории за вршење на менувачки работи што ги исполнуваат хигиенско-техничките услови, во согласност со прописите;

4) во просториите за вршење на менувачки работи да имаат каса, односно други средства за безбедно чување на ефективни домашни странски пари и на други хартии од вредност;

5) да имаат ознака со посебен натпис: „менувачница“ на еден од јазиците на народите, односно народностите на Југославија и најмалку на еден од светските јазици;

6) да имаат постојано, на видно место, истакната важечка листа на курсевите на ефективни странски пари;

7) да, е извршено осигурување од можна штета (кражба, пожари и сл.), како и од штета што може да настане со откуп на фалсификувани странски пари и чекови;

8) работниците кои ќе работат на менувачките работи да го здружиле трудот на неопределено време и стручно да се обучени за вршење на менувачките работи и за водење на сите пропишани евиденции и пресметки, како и да знаат најмалку еден светски јазик.

Исклучително од одредбите на став 1 од оваа точка, на бродовите и во меѓународните возови, менувачките работи можат да ги вршат и поединци, врз основа на посебно овластување добиено од банката со која овластениот менувач има склучен договор.

8. Овластените менувачи, освен царинарниците и други организациони единици на царинската служба, ги вршат менувачките работи во свое име, а за сметка на овластената банка, а поштите — во име и за сметка на Поштенската штедилница.

9. Купување и продажба на странски средства за плаќање од точка 1 на оваа одлука се врши само за валутите од листата на курсевите на ефективните странски пари, што ја издава надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар.

Купувањето и продажбата на странски средства за плаќање од став 1 на оваа точка се врши според курсевите утврдени во листата од тој став што важат на денот на купувањето, односно продажбата.

10. При откупот на странски средства за плаќање од точка 1 на оваа одлука на странката не ѝ се пресметува провизија и друг трошок.

Овластената банка им исплатува провизија на менувачот, на овластениот менувач, на Авто-мото сојуз на Југославија, на царинарницата и на други организациони единици на царинската служба, на начин и во рокови што се утврдени со договорот од точка 5 на оваа одлука.

11. Овластената банка, односно Поштенската штедилница е должна на овластениот менувач, односно на поштата со која има склучен договор, односно спогодба за извршување на менувачки работи, навреме да им доставува упатства, важечка листа на курсевите на ефективни странски пари, образци на потврди за купување, односно продажба и други образци што се користат во вршењето на менувачките работи.

Овластената банка не може да му засметува трошоци на овластениот менувач за образците од став 1 на оваа точка, освен за Збирката на описите на странските пари во оптек и за фалсификатите на странски пари, што ја издава Народната банка на Југославија. Поштите тие односи ги регулираат во Поштенската штедилница.

Авто-мото сојузот на Југославија е должен овластените менувачи навремено да ги снабдува со бензински бонови, со упатства и со други образци што се користат во вршењето на менувачките работи.

12. Образците на потврдите за купување, односно за продажба на странски средства за плаќање ги издава овластената банка, односно Поштенската штедилница во блокови што мораат да имаат утврдени сериски броеви. Образците на потврдите во секој блок мораат да имаат и утврден сериски број и не смеат да се кинат ниту уништуваат.

Овластената банка, односно Поштенската штедилница е должна да обезбеди евиденција за издадените блокови на образци на потврдите од став 1 на оваа точка.

13. Упатство за применување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 46  
20 октомври 1982 година  
Белград

Заменик-претседател  
на Советот на гувернерите  
заменик-гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,

Миодраг Вељковиќ, с.р.

697.

Врз основа на член 9 ст. 1 и 2 од Законот за вршењето на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82), Советот на гувернерите донесува

## О Д Л У К А

**ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ИСПРАЌАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА СМЕТКИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ОСТВАРЕНИ СО ОТКУП НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ, КРЕДИТНИ ПИСМА И СО ПРОДАЖБА НА БЕНЗИНСКИ БОНОВИ**

1. Испраќањето во странство на откупените ефективни странски пари го врши банката овластена за работите со странство.

Народната банка на Југославија испраќа го странство ефективни странски пари купени на Меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар.

Банката овластена за работите со странство е должна ефективните странски пари што ги испраќа во смисла на став 1 од оваа точка претходно да ги осигура кај заедницата на осигурувањето.

2. Осигурувањето на ефективните странски пари во смисла на точка 1 став 3 од оваа одлука се врши врз основа на договорот што банката овластена за работите со странство го склучува со заедницата на осигурувањето.

Договорот од став 1 на оваа точка банката овластена за работите со странство не може да го склучи без претходна согласност од Народната банка на Југославија.

За платените трошоци на осигурувањето на испраќањето во странство на ефективните странски пари според договорот од став 1 на оваа точка, Народната банка на Југославија врз основа на документот за платеното осигурување, ѝ врши исплатување на банката овластена за работите со странство.

Средствата од став 1 на оваа точка Народната банка на Југославија ги одобрува во рок од три работни дена од денот на приемот на барањето за исплата.

3. Испратените ефективни странски пари од точка 1 на оваа одлука се полагаат на девизните сметки на Народната банка на Југославија во странство.

За износот на откупените ефективни странски пари од точка 1 на оваа одлука, што банката овластена за работите со странство не ги испратила во смисла на став 1 од оваа точка туку ги задржала за исплата по девизните сметки и девизните штедни

влогови на граѓаните, таа банка е должна девизите да ги пренесе од својата девизна сметка во странство на сметките на Народната банка на Југославија.

Преносот на девизите во смисла на став 2 од оваа точка банката овластена за работите со странство ги врши во рокот од точка 4 на оваа одлука.

Откупените ефективни италијански лири — банкноти се испраќаат директно до Народната банка на Словенија.

4. Банката овластена за работите со странство ги испраќа откупените ефективни странски пари во странство и ги полага на девизните сметки на Народната банка на Југославија, најдоцна во рок од 10 дена од денот на извршената пресметка за откупот. Во тој рок ѝ се испраќаат на Народната банка на Словенија и откупените ефективни италијански лири од точка 3 став 4 на оваа одлука.

Девизите што се испраќаат и полагаат на сметките на Народната банка на Југославија во смисла на став 1 од оваа точка и испратените ефективни италијански лири од точка 3 став 4 на оваа одлука овластената банка ги пресметува десетдневно, врз основа на документите и податоците за извршениот откуп на ефективните странски пари.

Банката овластена за работите со странство може обврската на преносот на девизите по основ на откупените ефективни грчки драхми да ги извршува со пренос на девизите во едната или во обете интервентни валути (САД долари и DM) пресметано по средниот курс што важи на денот на давањето на налогот за пренос на девизите или откупените грчки драхми да ги доставува до Народната банка на Југославија.

5. Девизите остварени по основ на извршениот откуп на чекови и кредитни писма, банката овластена за работите со странство ги пренесува на сметките на Народната банка на Југославија во странство, во рок од 30 дена од денот на извршената пресметка за откупот на чекови и кредитни писма.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, преносот на девизите од тој став банката овластена за работите со странство може да го изврши преку сметката 700 која се води кај Народната банка на Југославија, ако износот на девизи што се пренесува е помал од 20.000 САД долари, или во противвредност на тој износ во друга девиза.

Девизите што ги пренесува во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, банката овластена за работите со странство ги пресметува десетдневно, врз основа на документите и податоците за извршениот откуп на чекови и кредитни писма.

Девизите по основ на бензинските бонови продадени во странство, банката овластена за работите со странство ги пренесува на сметките на Народната банка на Југославија во рок од 10 дена од денот на одобрувањето на девизите по тој основ на нејзината девизна сметка во странство. Одобрената динарска противвредност таа банка му ја пренесува на комисијот на дозаката.

Девизите остварени по основ на продадените бензински бонови во Југославија се полагаат на сметките на Народната банка на Југославија во странство на начинот предвиден во точка 1 и во рокот предвиден во точка 4 на оваа одлука.

6. Странските средства за плаќање од точ. 1 и 5 на оваа одлука што ќе ги откупат поштите, Поштенската штедилница ги испраќа односно ги пренесува преку банката овластена за работите со странство на начинот и во рокот што се предвидени во точка 4 став 1 и во точка 5 став 1 на оваа одлука.

7. Банката овластена за работите со странство може својата обврска на преносот на девизите од

точка 5 на оваа одлука да ја извршува во конкретна валута што ќе ја оствари или во едната односно во обете интервентни валути (САД долар и DM), пресметано по средниот курс што важи на денот на давањето на налогот за преносот на девизите.

8. За девизите положени на сметките на Народната банка на Југославија во смисла на точка 3 од оваа одлука односно пренесени во смисла на точка 5 од оваа одлука, Народната банка на Југославија ѝ одобрува на овластената банка динарска противвредност, по средниот курс што важи на денот на полагањето односно на преносот на девизите.

Одобрувањето на динарската противвредност од став 1 на оваа точка, Народната банка на Југославија го врши на жиро-сметката на овластената банка која положила односно пренела девизи на сметките на Народната банка на Југославија.

9. Обврската за полагање на девизите од точка 4 на оваа одлука, односно преносот на девизите од точка 5 на оваа одлука, банката овластена за девизно-валутни работи во земјата ја извршува преку банката овластена за работите со странство.

10. Народната банка на Југославија им одобрува аванси на овластената банка, на Поштенската штедилница, на овластените менувачници, на царинарниците и на другите организациони единици на царинската служба за откупот на ефективни странски пари, чекови и кредитни писма преку народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина.

Авансите од став 1 на оваа точка за вршењето на менувачки работи народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина ги одобрува преку овластената банка со која овластениот менувач, односно царинарницата и друга организациона единица на царинската служба има склучен договор за вршењето на менувачки работи. Авансите за вршењето на менувачки работи што ги вршат поштите, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина ѝ ги одобрува на Поштенската штедилница.

Овластената банка, односно Поштенската штедилница е должна во рок од два дена од денот на добивањето на авансот од став 2 на оваа точка да му одобри на овластениот менувач, на поштата, на царинарницата и на друга организациона единица на царинската служба динарски средства (готови пари и чекови што гласат на динари) за купувањето на странски средства за плаќање.

Авансите од став 2 на оваа точка Народната банка на Југославија ги одобрува во динари и во чекови што ги издава и што гласат на динари.

11. Динарските средства примени како аванс од точка 10 на оваа одлука можат да се користат само за намените предвидени во став 1 на таа точка.

12. Авансот од точка 10 на оваа одлука народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина го одобрува сразмерно со месечниот откуп на странски средства за плаќање. Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина по потреба, ја усогласува височината на тие аванси врз основа на податоците за извршениот откуп на странски средства за плаќање во претходните месеци.

13. Народната банка на републиката, народната банка на автономната покраина и Народната банка на Југославија вршат контрола за наменската употреба на авансите од точка 10 на оваа одлука.

14. Упатство за применувањето на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за откупот и отправањето на ефективни странски пари („Служ-

бен лист на СФРЈ“, бр. 62/77) и Одлуката за пренос на девизите на Народната банка на Југославија остварени со откуп на ефективни странски пари, чекови, кредитни писма и продадени бензински бонови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/81 и 35/81).

16. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 47  
20 октомври 1982 година  
Белград

Заменик — претседател  
на Советот на гувернерите  
заменик — гувернер  
на Народната банка на Југославија,  
**Миодраг Вељковиќ, с. р.**

698.

Врз основа на член 12 ст. 2 и 3 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82), Советот на гувернерите донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТУВАЊЕТО ВО ЈУГОСЛАВИЈА СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНКИ ПАРИ СТРАНКИ ЧЕКОВИ И КРЕДИТНИ ПИСМА

1. Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина може да даде одобрение за купување и продажба на стоки и услуги со наплатување во ефективни странски пари странски чекови и кредитни писма (во натамошниот текст: странски средства за плаќање), освен за купување на стоки од консигнациони складишта, под условите предвидени со оваа одлука.

2. Одобрението од точка 1 на оваа одлука Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина го издава само ако оцени дека странското лице од објективни причини не било во можност да изврши замена на странски средства за плаќање во овластена банка, пошта или кај овластен менувач.

Одобрението од точка 1 на оваа одлука се издава за секоја поединечна работа, а на образложено барање од организација на здружен труд или од друго домашно правно лице, ако одлука за тоа донел надлежниот орган на управувањето на таа организација на здружен труд, односно на друго домашно правно лице.

3. Странски средства за плаќање наплатени врз основа на издадените одобренија од точка 1 на оваа одлука имаат третман на странски средства за плаќање заменети во овластена менувачница и продавачот на стоки или услуги тие средства ѝ ги предава на овластена банка, која ги полага односно ѝ ги пренесува на Народната банка на Југославија во роковите од точ. 4 и 5 на Одлуката за начинот и роковите за испраќање, полагање и пренос на девизи на сметките на Народната банка на Југославија остварени со откуп на ефективни странски пари, чекови, кредитни писма и со продажба на бензински бонови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/82).

4. Одобрението од точка 1 на оваа одлука може да се издаде под услов наплатувањето во странски

средства за плаќање да се врши во валутите од листата на курсевите на ефективни странски пари што ја издава надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите под кои плаќањето и наплатувањето во работењето со странство се врши во ефективна странска валута („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77 и 9/78).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 49  
20 октомври 1982 година  
Белград

Заменик-претседател  
на Советот на гувернерите  
заменик-гувернер  
на Народната банка на Југославија,  
**Миодраг Вељковиќ, с. р.**

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

### „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“, во број 2 од 16 јануари 1982 година објавува:

**Закон за избор и отповик на делегати во Собранието на Социјалистичка Република Србија** (пречистен текст);

**Закон за избор и отповик на делегати во скупштините на општините** (пречистен текст);

**Закон за избор и отповик на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници** (пречистен текст).

Во број 3 од 23 јануари 1982 година објавува:

**Правилник за начинот на остварувањето и исплатата на премија за пченица;**

**Правилник за основните податоци што треба да ги содржи програмата за пошумување на голени, мелиорација на деградирани шуми и грмушки, нега на шумски насади, проект за изградба на шумски патишта, како и за начинот на утврдувањето доли работите се извршени според таа програма односно проект;**

**Правилник за начинот на остварувањето и исплатата на регрес за определени видови семења;**

**Правилник за начинот на остварувањето и исплатата на премија за соја;**

**Правилник за начинот на остварувањето и исплата за кравјо, козјо и овчо млеко;**

**Самоуправна спогодба за основите на планот на Републичката заедница за наука на Србија за периодот од 1981 до 1985 година;**

**Самоуправна спогодба за основите на планот на Републичката заедница за социјална заштита за периодот од 1981 до 1985 година.**

Во број 4 од 25 јануари 1982 година објавува:

**Одлука за измени и дополненија на Одлуката за финансискиот план на Републичката заедница за физичка култура за 1981 година;**

**Одлука за усвојување на финансискиот план на Републичката заедница за физичка култура за 1982 година;**

**Одлука** за височината на издвојувањето и начинот на користењето на средствата на резервниот фонд;

**Одлука** за условите, обемот и начинот на учеството на Републичката самоуправни интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците, Белград и за трошоците за користење на специјализираните заводи за превенција на инвалидноста и рехабилитацијата;

**Одлука** за дополнително на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење;

**Одлука** за дополнително на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење;

**Одлука** за дополнително на Одлуката за инструментите за финансирање на основните заедници на пензиското и на инвалидското осигурување;

**Одлука** за дополнително на Одлуката за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за определени категории осигуреници и лица надвор од работен однос;

**Самоуправна спогодба** за основите на планот на Републичката водостопанска самоуправни интересна заедница на Србија за периодот од 1981 до 1985 година.

Во број 5 од 25 јануари 1982 година објавува:

**Правилник** за евиденциите и обрасците за остварување на здравствена заштита;

**Преглед** на збирните стапки на даноците и придонесите од личните доходи на работниците од работен однос;

**Преглед** на збирните стапки на даноците и придонесите од личните доходи од авторски права;

**Преглед** на збирните стапки на даноците и придонесите од личните доходи од самостојно вршење на занаетчиски и на други стопански дејности и од самостојно вршење на професионални дејности — на обврзниците на кои данокот и придонесите им се утврдуваат во процент од секој поединечно остварен бруто приход.

Во број 17 од 31 мај 1982 година објавува:

**Закон** за измени и дополненија на Законот за самоуправните интересни заедници за наука;

**Одлука** за определување на Основната стопанско-инвестициона банка — Инвестбанка Белград за вршење на работите на издавање и исплата на обврзници врз основа на уплатен заем за намиравање на обврските на Социјалистичка Република Србија преземени од Социјалистичка Автономна Покраина Косово спрема Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот до 1980 година;

**Одлука** за измени на Одлуката за височината на наместот што се плаќа за друмски моторни возила;

**Одлука** за намените и критериумите за насочување на дел од паричните средства на општествено-политичките заедници депонирани кај Народната банка на Србија;

**Уредба** за измени и дополненија на Уредбата за условите и начинот на издавањето и користењето на „Службен гласилник на СРС — Посебно гласило“;

**Самоуправна спогодба** за здружување на средства за заедничките потреби и интереси што се ос-

тваруваат во Републичката заедница за социјална заштита во 1982 година.

Во број 19 од 6 април 1982 година објавува:

**Закон** за измени и дополненија на Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата;

**Закон** за организацијата и работата на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија,

**Закон** за организацијата на републичката управа;

**Закон** за измени на Законот за противградната заштита;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за самопридонес;

**Закон** за дополнително на Законот за Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство;

**Општествен договор** за отстранување односно искоренување на определени заразни болести за периодот од 1981 до 1985 година.

Во број 20 од 10 април 1982 година објавува:

**Правилник** за усогласување на цивилната инвалидна и на инвалидскиот додаток со движењето на просечните лични доходи во 1981 година;

**Правилник** за зголемување на инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и на додатокот за нега;

**Правилник** за измени на Правилникот за начинот и постапката на упатување на корисници на здравствена заштита на лекување во странство.

Во број 22 од 24 април 1982 година објавува:

**Закон** за измени на Законот за начинот на располагањето со вишоците на приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците на приходите на самоуправните интересни заедници остварени во 1980 година;

**Преглед** на чистиот личен доход по условен работник во стопанството, индексите на чистите лични доходи по работник во стопанството и индексите на вкупно издвоените средства за заедничка потрошувачка по работник во стопанството, остварени во периодот од 1 јануари до 31 декември 1981 година;

**Преглед** на податоците за чистиот личен доход по условен работник, според подгрупите дејности и односот спрема просекот во стопанството на Републиката во периодот од 1 јануари до 31 декември 1982 година;

**Преглед** на податоците за вкупно издвоените средства за заедничка потрошувачка по работник, според подгрупите дејности во периодот од 1 јануари до 31 декември 1981 година;

**Преглед** на остварениот чист доход по работник и чистиот личен доход по работник според подгрупите дејности во периодот од 1 јануари до 31 декември 1981 година.

Во број 24 од 30 април 1982 година објавува:

**Закон** за измени и дополненија на Законот за општествениот правобранител на самоуправањето;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за работните односи;

**Закон** за општествените организации и здруженијата на граѓаните;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за буџетот на Социјалистичка Република Србија за 1982 година;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за обезбедување средства на Самоуправната интересна заедница за железнички сообраќај за територијата на Социјалистичка Република Србија, без териториите на социјалистичките автономни покраини;

**Закон** за дополнение на Законот за данокот на стопански и непроизводствени инвестиции;

**Закон** за користење на средствата на Републиката за унапредување на сточарството во 1982 година;

**Закон** за дополнение на Законот за данокот од доходот на организациите на здружен труд;

**Закон** за испитување на потеклото на имотот;

**Закон** за дополнение на Законот за посебниот данок од доходот на организациите на здружен труд за интервенции на Социјалистичка Република Србија во стопанството;

**Закон** за дополнение на Законот за стапките на републичкиот данок од личниот доход и на републичките даноци од доходот на организациите на здружен труд и за даночното ослободување;

**Закон** за дополненија на Законот за утврдување и наплата на данок;

**Закон** за користење на средствата на Републиката за поттикнување на развојот на определени дејности на недоволно развиените погранични подрачја;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за фондовите на заедничките резерви формирани за територијата на општествено-политичката заедница;

**Самоуправна спогодба** за дополнение на Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за утврдување и распределба на средствата за лични приходи и заедничка потрошувачка, како и на другите лични примања на делегатите во Собранието на Социјалистичка Република Србија и на функционерите што ги избираат и именуваат учесниците на Спогодбата;

**Одлука** за пресметување на износот на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за определени категории осигуреници и лица надвор од работен однос;

**Одлука** за износите на пресметаните основи на осигурувањето за осигурениците на самостојните дејности;

**Одлука** за пресметување на основите за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за југословенските државјани на служба, односно во работен однос во странство;

**Одлука** за пресметување на износите спрема кои се утврдува пензискиот основ за определени категории осигуреници;

**Одлука** за укинување на Одлуката за дополнение на Одлуката за продолжено осигурување;

**Одлука** за дополнение на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење;

**План** за развој на Републичката самоуправни интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на работниците—Белград за периодот од 1981—1985 година.

Во број 25 од 4 мај 1982 година објавува:

**Закон** за вонпроцесната постапка;

**Закон** за измени и дополненија за самоуправни интересни заедници на образование и воспитување;

**Закон** за младинските задруги;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за просветната инспекција;

**Резолуција** за спречување и сузбивање на пушењето;

**Програма** на мерки и активности врз остварувањето на политиката на вработеноста и вработувањето до 1985 година;

**Одлука** за валоризационите коефициенти за пресметување на основиците на осигурувањето и личните приходи од поранешни години што влегуваат во пензискиот основ, спрема нивото на личните приходи за 1981 година;

**Одлука** за височината на надоместот за помагање на закрепнувањето на уживателите на пензија во 1982 година.

Во број 27 од 22 мај 1982 година објавува:

**Општествен договор** за височината на издатоците за репрезентација, реклама и за лични примања што ги товарат материјалните трошоци во 1982 година;

**Преглед** на просечно исплатениот месечен бруто-личен доход по работник, по гранки на дејности за периодот од 1 јануари до 31 декември 1981 година, за територијата на Република Србија без териториите на САП;

**Самоуправна спогодба** за учеството во обезбедувањето на средствата за финансирање на превенцијата на инвалидноста и специјализираната рехабилитација во стационарни здравствени организации за специјализирана рехабилитација;

**Самоуправна спогодба** за здружување во Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Белград;

**Самоуправна спогодба** за здружување на средства за заедничките потреби и интереси што се остваруваат во Републичката заедница за физичка култура во 1982 година;

**Самоуправна спогодба** за основите на планот на Републичката заедница за физичка култура за периодот од 1981 до 1985 година;

**Одлука** за измени и дополненија на Статутот на Републичката заедница на социјална заштита;

Во број 30 од 12 јуни 1982 година објавува:

**Закон** за условите и постапката за укинување на организациите на здружен труд што вршат општествени дејности;

**Закон** за кинематографијата;

**Закон** за самостојно вршење на уметничка или на друга дејност во областа на културата;

**Самоуправна спогодба** за основите на планот на Републичката СИЗ на електростопанството за периодот од 1981 до 1985 година;

Во број 31 од 19 јуни 1982 година објавува:

**Закон** за измени и дополненија на Законот за посебниот данок од доходот на работните заедници;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за амортизација на шумите;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за посебниот данок од доходот на организациите на здружен труд за интервенции на Социјалистичка Република Србија во стопанството;



**Закон за задолжување на Социјалистичка Република Србија, заради обезбедување средства за републичките пазарни стоковни резерви во 1982 година;**

**Правилник за опасните материи во водите;**

**Правилник за дозволените мешаници на разни сорти и видови семе на земјоделски растенија.**

Во број 32 од 26 јуни 1982 година објавува:

**Преглед на чистиот личен доход по условен работник во стопанството и на индексите на чистите лични приходи по работник во стопанството, остварени во периодот јануари — март 1982 година на ниво на општината, град Белград, регионот и Републиката;**

**Преглед на податоците за чистиот личен доход по условен работник, според подгрупите дејности и односи спрема просекот во стопанството на Републиката во периодот јануари — март 1982 година;**

**Преглед на остварениот чист доход по работник и на чистиот личен доход по работник според подгрупите на дејноста во периодот од 1 јануари до 31 март 1982 година;**

**Преглед на податоците за вкупно издвоените средства за заедничка потрошувачка по работник според подгрупите на дејноста и однос според просекот во стопанството на Републиката во периодот јануари — март 1982 година;**

**Правилник за дополние на Правилникот за степенот и видот на стручната подготовка на наставниците и на стручните соработници во основното училиште;**

**Статутарна одлука за измени и дополненија на Статутот на Републиката СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување на работниците — Белград;**

**Одлука за граничниот износ на зајниското пензиско примање спрема кое се определува заштитниот додаток во второто полугодие на 1982 година;**

**Одлука за дополние на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење;**

**Одлука за измени и дополненија на Одлуката за заштитниот додаток кон пензијата;**

**Одлука за усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични приходи во првото полугодие на 1982 година;**

**Одлука за обврската за доставување на ценовници за определени производи и услуги во Републиката заедница за работи на цените заради проверка;**

**Одлука за производите и услугите за кои самоуправните организации и заедници доставуваат до Републиката заедница за работи на цените известување за цените заради следење.**

Во број 33 од 1 јули 1982 година објавува:

**Правилник за индикациите за протетички и ортотички средства;**

**Преглед на просечно исплатениот месечен бруто-личен доход по работник по гранките на дејност во периодот јануари — март 1982 година за територијата на Република Србија без териториите на САП;**

**Самоуправна спогодба за единственото применување на критериумите за формирање на цените како и за начинот на формирањето на цените на**

услугите за превоз на патници на републичко-покраински линии во друмскиот сообраќај помеѓу СР Србија без САП Косово и САП Војводина.

Во број 34 од 1 јули 1982 година објавува:

**Закон за измени и дополненија на Законот за утврдување и наплата на данок;**

**Упатство за начинот на утврдувањето и искажувањето на износот до кој организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства можат да располагаат со општествени средства за исплатување на определени издатоци во 1982 година;**

**Одлука за уплата на средствата евидентирани како посебна обврска за побрз развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.**

Во број 35 од 10 јули 1982 година објавува:

**Закон за измени и дополненија на Законот за користење на дел од средствата на основниот данок на промет на моторен бензин;**

**Закон за користење на средствата на Републиката за поттикнување на развојот на туризмот во периодот од 1981 до 1985 година;**

**Закон за измени и дополненија на Законот за насочување на делот од средствата на штедење на населението кај банките во 1982 година;**

**Закон за даночните и другите олесненија на производителите што ќе испорачаат пченица од родот на 1982 година;**

**Закон за измени на Законот за премијата за пченица во 1982 година;**

**Одлука за измени на Одлуката за давање согласност на бројот редовни и вонредни студенти за запишување во I година студии на високошколските организации во учебната 1982/83 година.**

## СОДРЖИНА:

Страна

- |   |      |
|---|------|
| 694. Одлука за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката — — — — — | 1513 |
| 695. Одлука за височината на менувачката провизија — — — — —  | 1514 |
| 696. Одлука за условите и начинот на вршењето на менувачки работи — — — — —   | 1514 |
| 697. Одлука за начинот и роквите за испраќање, полагање и пренос на девизи на сметките на Народната банка на Југославија остварени со откуп на ефективни странски пари, чекови, кредитни писма и со продажба на бензински бонови — — — — —  | 1515 |
| 698. Одлука за условите под кои наплатувањето во Југославија се врши во ефективни странски пари, странски чекови и кредитни писма — — — — —   | 1517 |

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.